

**Врз основа на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2011, 72/2011, 141/2011) Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следното**

## **СООПШТЕНИЕ**

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани правни лица - производители на вино дека можат да поднесат барање за користење на помош за маркетинг на земјоделски производи.

Барањата се доставуваат до Агенцијата, а во прилог на истите е потребно да се достават следните документи:

1. Тековна состојба на подносителот на барањето од Централен регистар на Република Македонија
2. Решение за упис во Регистарот на производители на вино - копија заверена на нотар
3. ВИ-1 образец за извоз на вино во Европската унија и/или уверение за квалитет односно Сертификат издадени од Државниот инспекторат за земјоделство
4. Извозна фактура за извезено вино со потекло од Република Македонија во 2011 година- копија
5. Фактури за направени трошоци за амбалажа (предна и задна етикета, стаклени флаши, ПВЦ капсула и тапа од плута) на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија
6. Извод од банка што го докажува плаќањето на фактурите со потпис и печат од банка
7. Испратница за набавените репроматеријали
8. Извозна Царинска декларација – копија

Финансиската поддршка се исплаќа по принцип на кофинансирање на реализирани трошоци од страна на корисниците, до 20% од вкупната вредност на направени трошоци за амбалажа (предна и задна етикета, стаклени флаши, ПВЦ капсула и тапа од плута) на флаширано и извезено вино во 2011 година со потекло од Република Македонија, но не повеќе од 6 денари по флаша извезено вино.

Обрасците „Барање за исплата“ со листата на потребни документи може да се подигне на веб страната на **Агенцијата** [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk), како и директно во Агенцијата секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Пополнетите барања може да се достават по пошта или лично во писарницата на Агенцијата на адреса:  
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој  
ул. 3-та Македонска бригада бб, зграда на Македонија Табак блок Ц  
1000 Скопје

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk) и на веб-страната: [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk)